

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за комунални дејности на
Општина Центар-Скопје, за 2015 година

Се објавува Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје, за 2015 година,

што Советот на Општина Центар-Скопје, ја донесе на 33-та седница одржана на 25.12.2014 година.

Бр.08-7874/5
26.12.2014 год.
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Андреј Жерновски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 15 став 1 точка 1 и член 26 точка 12 од Статутот на Општина Центар-Скопје "Службен гласник на Општина Центар-Скопје" бр.1/06), Советот на Општина Центар-Скопје на 33-та седница, одржана на 25.12.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
на Општина Центар-Скопје, за 2015 година**

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

- XI. J00 - Одржување на урбана опрема**
- XII. JH0 - Урбана опрема (капитални расходи)**
- XIII. J30 - Јавно осветлување**
- XIV. JA0 - Изградба на јавно осветлување**
- XV. J40 - Јавна чистота**
- XVI. JK0 - Јавна чистота (капитални расходи)**
- XVII. J60 - Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот**
- XVIII. J70 - Одржување и користење на паркови и зеленило**
- XIX. JM0 - Паркови и зеленило (капитални расходи)**
- XX. J80 - Други комунални услуги**
- XXI. JL0 - Други Комунални услуги (капитални расходи)**
- XXII. GA - Изградба на комерцијални објекти**
- XXIII. LA - Спорт и рекреација (капитални расходи)**

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје, број 18 _____ стр. 36

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Со оваа Програма се уредува:

- I. Изворите за финансирање на Програмата**
- II. Пресметување на трошоците за комунални дејности**
- III. Преодни и завршни одредби**

I. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата за комунални дејности за 2015 година се финансира од буџетот за 2015 година.

II. ТРОШОЦИ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ РАСХОДИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА,

Според намената и по поедини видови елементи за комуналните дејности на Општина Центар се:

Ј		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
	Ј00	Одржување на урбана опрема	860.000,00
	424390	Одржување други градби	500.000,00
	-	Одржување на урбана опрема и тоа: клупи, корпи, огради, фонтани и чешми, жардињери, заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, метални обрачи, решетки и др.	
	426990	Други оперативни расходи	360.000,00
	-	Изнајмување на урбана опрема	
Ј		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
	ЈН0	Урбана опрема	14.800.000,00
	482920	Изградба на други објекти	13.000.000,00
		Набавка (изградба) на урбана опрема и тоа: клупи, корпи, чешми и фонтани заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, метални обрачи, паркин за велосипеди, акцептори за селективен отпад, жардињери, летниковци, заштитни огради за дрвја, маси со обележани полиња за шах, ламелирани табли за детски и спортски игралишта, слободно стоечки или фиксирани шелни, подни заштитни решетки за дрва, алуминиумски, гусани, PVC, седала од дрвени елементи и др.	
	482930	Реконструкција на други објекти	1.500.000,00
	-	Реконструкција на урбана опрема и тоа: клупи, корпи, чешми и фонтани заштитни огради, метални, бетонски и хидраулични столбчиња, метални обрачи, паркин за велосипеди, акцептори за селективен отпад, жардињери, летниковци, заштитни огради за дрвја, маси со обележани полиња за шах, ламелирани табли за детски и спортски игралишта, слободно стоечки или фиксирани шелни, подни заштитни решетки за дрва, алуминиумски, гусани, PVC, седала од дрвени елементи и др.	
	482940	Надзор над изградба	300.000,00

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје, број 18“ стр. 37

Ј		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
	Ј30	Јавно осветлување	35.000.000,00
	421110	Електрична енергија	24.000.000,00
	-	Планирани трошоци за улично осветлување	

	424390		Одржување на други градби	8.000.000,00
		-	Одржување на јавно осветлување на територија на Општина Центар	
	426990		Други оперативни трошоци	3.000.000,00
		-	Новогодишно украсување на територија на Општина Центар	

J			КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
	JA0		Изградба на јавно осветлување	11.500.000,00
	482		Други градежни објекти	11.500.000,00
	482910		Подготвување проекти на други објекти вклучувајќи и дизајн	200.000,00
		-	Подготвување и ревизија на проекти за поставување на ново улично осветлување на локации на територија на Општина Центар	
	482920		Изградба на други објекти	9.500.000,00
		-	Изградба на улично осветлување и изведба на илуминација на објекти на локации на територија на Општина Центар	
	482930		Реконструкција на други објекти	1.500.000,00
		-	Реконструкција на улично осветлување на локации на територија на Општина Центар	
	482940		Надзор над изградба	300.000,00

J			КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
	J40		Јавна чистота	14.450.000,00
	423		Материјали и ситен инвентар	1.050.000,00
	423310		Униформи	250.000,00
	423320		Обувки	300.000,00
	423810		Ситен инвентар:	500.000,00
		-	Алати, лопати, метли, корпи за отпадоци и др.	
	425		Договорни услуги	12.000.000,00
	425990		Други договорни услуги	12.000.000,00
		-	Плати за работници ангажирани за чистење	
	426		Други тековни расходи	1.400.000,00
	426990		Други оперативни расходи	1.400.000,00
		-	Расчистување на диви депонии и чистење на депонија од шут	

J			КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
	JKO		Јавна чистота (капитални расходи)	500.000,00
	480		Купување на опрема и машини	500.000,00

480190	-	Купување на друга опрема Набавка на опрема за одржување на јавна чистота	500.000,00
--------	---	--	------------

J		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
360		Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот	8.000.000,00
424		Поправки и тековно одржување	8.000.000,00
424320		Одржување на улици и патишта	8.000.000,00
	-	Одржување на улици и патишта и тоа: Санација на ударни дупки на коловоз и чистење снег и мраз од коловозот во зимски услови на подрачјето на Општина Центар	

J		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
370		Одржување и користење на паркови и зеленилото	910.000,00
423		Материјали за разни поправки	250.000,00
423720		Материјали за разни поправки	50.000,00
423810		Ситен инвентар	200.000,00
424		Поправки и тековно одржување	660.000,00
424440		Поправка и одржување на друга опрема	300.000,00
424220		Услуги за обезбедување на објекти	360.000,00

J		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
JM0		Паркови и зеленило	31.300.000,00
480		Купување на опрема и машини	4.000.000,00
480190		Купување на друга опрема	4.000.000,00
		- Изградба и реконструкција на автоматски систем за наводнување "Капка по Капка"	
		- Набавка на машини за косење и тримери и друга опрема за одржување на паркови и зеленило на територија на Општина Центар	
482		Други градежни објекти	27.300.000,00
482920		Изградба на други објекти	17.000.000,00
		- Подигање на нови паркови, и јавни зелени површини	
		- Хортикултурно уредување на жардинери во централно градско подрачје:	
482930		Реконструкција на други објекти	10.000.000,00
		- Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило	
482940		Надзор над изградба	300.000,00

J		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Планирано
J80		Други комунални услуги	500.000,00

424	Поправки и тековно одржување	500.000,00
424230	Дезинфекција,дезинсекција и дератизација на територија на Општина Центар	500.000,00

Ј	Други комунални услуги Капитални расходи	Планирано
ЈЛО		30.900.000,00
481	Градежни објекти	30.200.000,00
481110	Подготвување на проекти вклучувајќи дизајн на станбени објекти	700.000,00
	- Подготовка и ревизија на проекти за станбени објекти кои ќе бидат избрани согласно член 67а од Законот за Градење	
481130	Реконструкција на станбени објекти	29.500.000,00
	- Изведување на градежни работи за измена и утврдување на изгледот на фасадите	
482	Други градежни објекти	700.000,00
482940	Надзор над изградба	700.000,00

Г	Локален економски развој	Планирано
ГА	Изградба на комерцијални објекти	5.000.000,00
482	Други градежни објекти	5.000.000,00
482920	Изградба на други објекти	5.000.000,00
	- Обрвски за исплата на завршна ситуација за објект Катна Гаража,, Судска Палата,,	

		Планирано
ЛА	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА /капитални трошоци/	9.300.000,00
482910	Проекти на спортски и детски игралишта	100.000,00
	- Типски проекти за изградба на детски и спортски игралишта и фитнес терени и проекти за комбинирани спортски игралишта	
482920	Изградба на спортски и детски игралишта	7.000.000,00
	- Изградба на спортско рекреативни содржини за фитнес на различни локации и изградба на спортски и детски игралишта на различни локации во Општина Центар	
482930	Реконструкција на спортски и детски игралишта	2.000.000,00
	- Реконструкција на Спортски и детски игралишта	
482940	Надзор над изградба	200.000,00

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Под-Програмата Ј00 Одржување на урбана опрема предвидува:

- Одржување и санација на оштетени клупи за седење

Соочени со проблемот на физичко, како и оштетувања од временски услови, неопходно е поставените клупи константно да се одржуваат, односно да се интервенира и да се изврши санација на даските од клупите, како и на носивата конструкција (доколку е потребно).

- Санација и замена на оштетени корпи за смет

Освен тоа што бројот на корпи за смет на јавните површини во Општина Центар е недоволен, постоечките несоодветно се користат, поради што се оштетени и/или вон функција. Санација (таму каде што е можно, замена на елементи за прицврстување) и замена на сад (онаму каде што не е можна поправка) на оштетените корпи согласно потребата.

- Одржување и санација на оштетени огради и други браварски работи

Се работи за реконструкција на оградите за заштита на зеленило, металните столбчиња, огради во основни училишта и детски градинки како и останати браварски работи и нивно тековно одржување.

- Одржување на чешми за пиење вода

Редовно одржување на постојните чешми за пиење вода, како и одржување на новоизградени чешми, со цел да се овозможи трајност и да се зачуваат во исправна состојба.

Под-Програмата ЈН0 Урбана опрема предвидува:

Споменатите планирани содржини кои се од естетско-урбан карактер, како плоштади, шеталишта, платоа, паркови и друго, бараат определен обем на нова урбана опрема, односно:

- Набавка и поставување на нови клупи за седење,
- Набавка и поставување на нови корпи за смет,
- Изградба и поставување на нови чешми за пиење вода,
- Изградба и поставување на нови огради,
- Изградба и поставување на нови заштитни столбчиња,
- Изградба и поставување на нови летниковци,
- Изградба и поставување на нови настрешници и др.

Под- програмата Ј30 Јавно осветлување предвидува:

- Сметки за електрична енергија

Висината на средствата кои ќе бидат потрошени за плаќање на сметки за електрична енергија се планира да биде на минимално повисоко ниво како и за 2014 година, бидејќи се предвидува дека покачувањето на цената за електрична енергија делумно ќе се компензира со помалата потрошувачка на енергија поради замената на дел од осветлувањето со посовремени и штедливи светилки.

- Поправки и одржување на јавното осветлување

- Новогодишно украсување

Под-програмата ЈА0 изградба на јавно осветлување предвидува подготвување на проекти и изградба на ново улично осветлување и реконструкција на улично осветлување на територија на Општина Центар.

Под-програмата Ј40 Јавна чистота

Со цел одржување на јавната чистота на високо ниво, Општина Центар секоја година континуирано го продолжува проектот „Чиста и зелена Општина Центар“, со кој се ангажираат сезонски работници за извршување јавни работи. Проектот е започнат во 2009 година, со иницијатива и поддршка од Владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување. По завршувањето на првата фаза од проектот, Општината продолжи да го спроведува од сопствен буџет, со континуирано ангажирање на работници во текот на следните години. Работниците се ангажирани со Договор за спроведување чистење и уредување на јавните површини. Работниците се поделени во 11 групи и работат во следниве реони: Центар – Сквер кај Хотел Јадран, Италијанска амбасада и реонот околу Беко, Зелен пазар, Буњаковец 1 и 2, Дебар маало, Пролет и Маџир Маало, Капиштец и Водно1 и 2, Кале, косачи 1 група и 1 група работници што ги одржува жардиниериите.

Тие се одговорни за метење на улици и тротоари, патеки во паркови, чистење снег и помош при чистење диви депонии. За сите работници, Општината планира да обезбеди соодветни униформи, алат и опрема за работа.

За нив се исплаќа месечна сума за ангажманот, согласно Договор.

Во текот на 2015 година, планирани се трошоци за:

- Заштитна опрема, облека и обувки,
- Набавка на алати и метли, телескопски пили, пили за сечење дрвја, тримери, косилици и дувалки,
- Плати за ангажирани работници,
- Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени,
- Чистење на диви депонии и депонии од градежен шут.

Под- програмата ЈКО Јавна чистота (капитални расходи)

Во подставката купување на опрема, за реализирање на активностите на работниците за јавни работи, планирана е набавка на опрема за одржување на јавна чистота.

Под- програмата Ј60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот предвидува Одржување на улици и патишта и тоа:

Санација на ударни дупки на коловоз и чистење снег и мраз од коловозот во зимски услови на подрачјето на Општина Центар.

Под-програмата Ј70 Одржување и користење на паркови и зеленило

Под-Програмата опфаќа одржување на паркови и јавни зелени површини, кои што се изградени во текот на минатите години, како и одржување на новите паркови што ќе се подигнат во текот на 2015 година.

Под-програмата ЈМО Паркови и зеленило

Во текот на 2015 година, планирани се активности за хортикултурно уредување на различни јавни површини, како и поставување на автоматски системи за полевање на јавните површини и садниците, со цел да се овозможи трајност и квалитетно одржување на површините во текот на следните години.

1. Поставување на автоматски системи за полевање на јавни зелени површини

Во програмата се планирани активности за поставување на автоматски системи за полевање на различни локации, каде што Општината ќе спроведува хортикултурно уредување.

Исто така планирана е реконструкција на постоечките системи за полевање, со цел да се оспособат за работа, да се заменат оштетени делови и да се обноват линиите за полевање.

2. Подигнување на нови паркови и јавни зелени површини

- Изградба на нови паркови, со комплетен проект за хортикултурно уредување на јавна површина со придружни елементи,
- Подигнување дрвореди на различни локации на територија на Општината, со репрезентативни садници,
- Хортикултурно уредување на јавни површини со цветен расад.

3. Хортикултурно уредување на жардиниери во централно градско подрачје

- Хортикултурно уредување на Голема жардиниера на улица Македонија, до Спомен куќата на Мајка Тереза, по добиен проект за комплетна реконструкција,
- Континуирано обновување со сезонски цветен расад на жардиниери на ул. Македонија, ул. Вапцаров, Сквер Јадран и на други јавни површини,
- Хортикултурно уредување на жардиниери пред станбени блокови кај Работнички дом, Зелено пазарче, ОУ Гоце Делчев и комплексот кај Агромеханика.

4. Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило

- Реконструкција на јавна зелена површина околу црква Св. Јован, подножје на Водно.
- Реконструкција на тревници и хортикултурно уредување во дворови на основни училишта и градинки во Општина Центар,
- Реконструкција на јавни зелени површини во различни населби во Општината.

Под-програмата Ј80 предвидува дезинфекција, дезинсекција и дератизација на територија на Општина Центар.

Под-програмата ЈЛ0 предвидува подготовка и ревизија на проекти за станбени објекти, и реконструкција на изгледот на фасадите кои ќе бидат

избрани согласно член 67а од Законот за градење(Сл.Весник на РМ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014 и 149/2014).Трошоците на изведувањето на градежните работи за реализација на одлуката за утврдување на изгледот на фасадите се обезбедуваат од буџетот на Општина Центар, по донесување на одлуката од Советот на Општина Центар за изглед на фасадите.

Под-програмата ГА изградба на комерцијални објекти предвидува обврски за исплата на завршна ситуација за обејкт Катна Гаража,, Судска Палата,,.

Под–програмата ЛА–спортски и рекреација (капитални трошоци) предвидува типски проекти за изградба на детски и спортски игралишта и фитнес терени и проекти за комбинирани спортски игралишта и изградба на детски и спортски игралишта и фитнес терени.

ПРЕГЛЕД НА РАБОТИ КОИ ЌЕ СЕ РАБОТАТ ВО 2015 год. - ПРОГРАМА „КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,, НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

I. J00 – Одржување на урбана опрема

424390 - Одржување на други градби

- Санација на седала на ул. Васил Ѓоргов
- Санација на клупи на Кеј 13 Ноевмри – Маџир Маало
- Санација на ограда во училишен двор – о.у. Кирил и Методиј
- Санација на ограда во училишен двор – о.у. Коле Неделковски
- Санација на хидраулично столбче на ул. Вељко Влаховиќ
- Санација на клупи во Основни училишта и детски градинки

426990 – Други оперативни расходи

- Изнајмување на урбана опрема (тезги, подвижни гондоли и др.)

II. JH0 – Урбана Опрема

482920 – Изградба на други објекти

- Поставување на жардињери ул. Димче Мирчев
- Поставување на држачи за велосипеди во близина на Агенција за просторно планирање,
- Поставување на столбчиња на ул. Козара; Тролистна кула во близина на о.у. Димитар Миладинов; ул. Дане Крапчев
- Поставување на урбана опрема на ул. Аминта Третти
- Поставување на урбана опрема во населба Капиштец (парк Капиштец)
- Поставување на чешма – мала фонтана, ул.Салвадор Аљенде.

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје, број 18 стр. 44

- Изработка на чешма – мала фонтана од травертин на локации: ул. Михаил Цоков; ул. Козара; ул. Даме Груев.
- Изработка и монтажа на огради за заштита на зеленило: населба Пролет; Градски Сид и др.

- Изработка и монтажа на урбана опрема на локација Сквер Буњаковец – дрвен дел

482930 – Реконструкција на други објекти

- Реконструкција на жардињери – Градски Сид

III. J30 – Јавно осветлување

481110 – Електрична енергија

- Планирани трошоци за улично осветлување на Општина Центар

424390 – Одржување на други градби

- Одржување на јавно улично осветлување на сите улици на територија на Општина Центар

426990 – Други оперативни трошоци

- Новогодишно украсување на територија на Општина Центар на локации:
Парк Пролет, ул,,Раде Кончар,, , Сквер Буњаковец, Сквер Јадран, ул,,Никола Вапцаров,, , ул,,Народен фронт,, , Цветен Пазар, Парк Капиштец, Боемска улица, сквер пред Општина

IV. JA0 – Изградба на јавно осветлување

482910 – Подготвување на проекти на други објекти вклучувајќи и дизајн (подготвување и ревизија на проекти)

- Ул,,Новопроектирана 4,,
- Паркинг кај Билна Аптека
- Ул,, Ѓуро Ѓоновиќ,,
- Ул,,Велешка,,
- Ул,,Вардарска,, и др.

482920 – Изградба на други градби (изградба на улично осветлување)

- Ул,,Аминта Трети,, (од бул,,Партизански Одреди,, до бул,,М.Т.Гологанов,,)
- Ул,,Црвена Вода,,
- Ул,,Мајаковски,,
- Ул,,Славка Недик,,
- Ул,,Благоја Давков,,
- Паркинг кај Билна Аптека
- Ул,, Ѓуро Ѓоновиќ,,
- Ул,,Велешка,,
- Ул,,Вардарска,, и др.

482930 – Реконструкција на други градби (реконструкција на улично осветлување)

- ул,,Ганчо Хаџипанзов,,
- ул,,Капиштец,,
- ул,,Караорман,,
- Детско игралиште во Капиштец и др.

VII. J60 – Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на сообраќај

424320 – Одржување на улици и патишта

- Санација на ударни дупки на коловоз на сите улици на територија на Општина Центар и Чистење на снег и мраз од коловозот во зимски услови на територија на Општина Центар

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје,, број 18 _____ стр. 45

IX. JM0 – Паркови зеленило

480190 – Купување на друга опрема

- Изградба на автоматски систем за наводнување “Капка по Капка”

- Набавка на машини за косење и тримери и друга опрема за одржување на паркови и зеленило на територија на Општина Центар

482920 – Изградба на други градби

- **Подигање на нови паркови, и јавни зелени површини**
- станбени блокови помеѓу ул. Народен фронт и ул. Васил Ѓоргов.
- Изградба на нов парк Капиштец, со комплетно хортикултурно уредување, по проект за комплетно уредување
- Изградба на нови паркови на различни локации, со комплетен проект
- Подигнување дрвореди на различни локации и дополна на дрвореди- дрворед на ул. Наум Наумовски Борче
- Хортикултурно уредување со цветен расад
- Хортикултурно уредување на жардинери во централно градско подрачје:
- Комплетно уредување на Голема жардиниера на ул. Македонија, по добиен проект
- Уредување на жардиниери на различни локации, со репрезентативни садници и цветен расад:Сквер Јадран, ул. Никола Вапцаров, Работнички дом, Зелен пазар, до ОУ Гоце Делчев, комплекс Агромеханика и др.

482930 – Реконструкција на други градби

- **Реконструкција на зелени површини и блоковско зеленило**
- Реконструкција на зелени површини во населба Пролет, ул. Мирче Ацев и ул. Цицо Поповиќ, со комплетен систем за полевање
- Зелени површини пред и зад Агромеханика, од бул. Илинден до бул. Партизански одреди
- Локација кај Дом на градежници, згради бр. 20 и 21
- Реконструкција на јавна зелена површина околу црква Св. Јован, подножје на Водно.
- Локација на потег од ул. Народен фронт, автобуска 23 до ул. Васил Ѓоргов,
- Околу станбени комплекси на ул. Адам Мицкиевиќ и ул. Козара
- Блоковско зеленило кај ТЦ Беверли Хилс,
- Ул. Елисие Поповски, околу Завод за Рехабилитација
- Спроти хотел Холидеј Ин, Кеј 13 Ноември до бул. Кочо Рацин,
- Локација на крак од ул. 50 дивизија, локации на Водно, во близина на амбасадите,
- Станбен комплекс од Зелен пазар до ул. Македонија,
- Локација во Дебар маало, на потег од Ул. Орце Николов, Рузвелтова до ул. Благоја Давков, како и ул. Дане Крапчев во близина на КАМ маркет,
- Позади Билна аптека до О.У. Димитар Миладинов кон Јужен булевар.
- Зелени површини во дворови на основни училишта и градинки на територија на Општина Центар
- Паркови подигнати од Општина Центар:
- Пред Општина, ул. Михаил Цоков
- Парк на Кружен ток, ул. Н.Н.Борче
- Парк на Франкофонија (Опатија),
- Парк Вера Жоциќ,
- Парк на новинарите,
- Урбан парк,
- Парк на ул. Скопска,
- Парковски површини во населба Пролет,
- Парк Цветен пазар, Капиштец

- Парк Порта Капиштец, ул. Рузвелтова
- Нов парк помеѓу ул. Народен фронт и ул. Васил Ѓоргов
- Сквер на ул. 8 ударна бригада, кај Италијанска амбасада
- Реконструкција на изградени системи за полевање:
- Нв парк Капиштец, Цветен пазар,

- Сквер Порта Буњаковец,
- Локација на потег од Зелен пазар до ул. Македонија,
- Ул. Митохаџивасилев Јасмин до Малага, Трготекстил
- Сквер Јадран, ул. Никола Вапцаров
- Ул. Даме Груев
- Парк Порта Капиштец,
- Парковски површини во населба Пролет
- Нов парк Капиштец
- Подигање на нови паркови, и јавни зелени површини

X. J80 – Други комунални услуги

424320- Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на територија на Општина Центар

XI. J10 – Други комунални услуги (капитални расходи)

481110 – Подготвување на проекти вклучувајќи и дизајн на станбени објекти

- Подготовка и ревизија на проекти за станбени објекти кои ќе бидат избрани согласно член 67а од Законот за Градење
- Реконструкција на фасада на објект за колективно домување на ул,, Борка Талевски,, бр.26
- Санација на кров на објект на бул,, Кочо Рацин,, бр.7 влез 3
- Реконструкција на капија и ограда на објект Железнички блок ул,,Рајко Жинзифов,,
- Ул,,Рајко Жинзифов,, бр.23

481130 – Реконструкција на станбени објекти

- **Изведување на градежни работи за измена и утврдување на изгледот на фасадите**
- бул,,Илинден,, бр.85
- Ул,,Рајко Жинзифов,, 49а
- Ул,,11ти Октомври,, бр.38
- Бул,,М.Х.Јасмин,, бр.30
- Ул,,Џицо Поповиќ,, бр.4
- Ул,,Џицо Поповиќ,, бр.7
- Ул,,Иван Милутиновиќ,, бр.19
- Бул,,Климент Охридски,, бр.13
- Ул,,Рајко Жинзифов,, бр.23
- Ул,,Борка Талевски,, бр.26
- Санација на станбен објект на ул,,23 и 33 (согласно одлука на совет)

XII. GA – Изградба на комерцијални објекти

482920- Изградба на други објекти

- Обрвски за исплата на завршна ситуација за обејкт Катна Гаража,, Судска Палата,,

XIII. LA – Спорт и рекреација (капитални расходи)

29 декември 2014 година „Службен гласник на Општина Центар-Скопје,, број 18 _____ стр. 47

482910- Проекти за спортски и детски игралишта

- Типски проекти за изградба на детски и спортски игралишта и фитнес терени: Градски Сид – Зелен пазар; Градски сид – Коктел Бар; ул. Јоаким Крчовски и др.

- Проект за комбинирани спортско игралиште: ул. Славка Недиќ; ул. Орце Николов – во близина на Соборен Храм; ул. Водњанска во близина на бта управа; Парк на Франкофонија и др.

482920- Изградба на спортски и детски игралишта

- Изградба на детски спортски игралишта за мал фудбал во Капиштец, Пролет, ССМ, Франкофонија, Дебар Маало – дрвен дел и др.
- Вештачка трева за детски спортски игралишта за мал фудбал во о.у. 11ти Октомври; о.у. Димитар Миладинов, Капиштец, Маџир Маало и др.
- Набавка и монтажа на дрвени детски реквизити за Мало детско игралиште во централно зеленило во Капиштец.
- Набавка и монтажа на дрвени детски реквизити за Големо детско игралиште во централно зеленило во Капиштец.
- Набавка и монтажа на дрвени детски реквизити за детско игралиште во Голем ринг Запад, бул. Климент Охридски со ул. Орце Николов.
- Изградба на детско игралиште Градски Сид – Зелен пазар.

482930- Реконструкција на спортски и детски игралишта

- Санација на игралиште за мал фудбал и набавка на кош во Капиштец.
- Реконструкција на спортски терени во о.у. Кочо Рацин, о.у. Димитар Миладинов и о.у. Коле Неделковски.
- Санација на детски игралишта во: Капиштец – ул. Козара; Градски сид – бул. Кочо Рацин; Парк на Новинари; ул. Партение Зографски, Билна Аптека; о.у. Кочо Рацин; Пролет; Градски сид позади Тинекс.
- Реконструкција на детско игралиште во Градски сид – Коктел бар.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Центар, преку Секторот за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во "Службен гласник на Општина Центар – Скопје".

- Сектор за уредување на градежно земјиште и заштита на животна средина.

Бр.08-7874/4
25.12.2014 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Совет на Општина Центар-Скопје
Цветанка Симоновска, с.р.